



MOODY'S
ANALYTICS

Online

Executive Certification in Risk Management & Credit Analyst

International program for Certified Risk Manager & Credit Analyst



Програмата се изведува во соработка со германската висообразовна установа | Institute for Business & Management HEIDELBERG – Skopje и Moody's Analytics од САД (компанија во која е сопственик еден од најбогатите американци во светот - Warren Buffet).

На крајот, секој слушател добива меѓународен сертификат „Certified Risk Manager & Credit Analyst“.

Програмата е под менторство на EBTN (European banking and financial services training association) од Брисел.



Цели на програмата

По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни:

- соодветно разбирање на интерната контролна средина и управувањето со ризиците во финансискиот сектор;
- преглед и разбирање на релевантни методи за управување со финансиските и нефинансиските ризици;
- поседување на нужни теориски и практични “know-how” компетенции во имплементација на соодветна рамка на управувањето со ризици;
- олеснето разбирање на актуелни пазарни промени и нивно влијание врз финансиската состојба на макро и микро ниво вклучувајќи ги и интерните финансиски импликации;
- преку примена на структуриран и системски пристап за проценка на клиентот од корпоративниот сектор да ги опишат и поврзат факторите кои влијаат на неговата кредитната способност и способност да ги сервисира долговите во иднина;
- да направат избор на квалитативни и квантитативни алатки и да изработат длабинска анализа на финансиските извештаи на компаниите во насока на оцена на нивните перформанси;
- да направат селектирање на резултатите од севкупна макро и микро анализа, деловната и конкурентска позиција на клиентот и

да донесат одлука за кредитирање базирана на проценка на ризиците и способноста за плаќање;

- да ги предвидат клучните фактори кои влијаат способноста/веројатност на клиентот да го враќа кредитот во иднина и да ја предвидат можноста од создавање на лоши пласмани;
- да ги знаат техниките на структурирање на пласман, проценка на инвестиција, проценка на проектно финансирање и да ја сфатат потребата од документарното работење на банките;
- да го разберат влијанието на одлуката на менаџментот за кредитирање врз квалитетот на кредитното портфолио на банките, трошокот за банката преку издвојување резервации и потребата од заштита на капиталот на акционерите.

На крајот на специјализацијата добивате:

- * **Меѓународна диплома (сертификат)** за специјалистички обуки;
- * **Сертификат** за (ниво 1 и 2) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно: Европска рамка за квалификации; European Credit points for Vocational Education and Training – Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET); и European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
- * **18 трансферни ЕКТС (кредити)** за MBA студии по Controlling & Finance.
- * **32 поени / Европски кредит поени** за стручно образование и наука (ECVET - European Credit points for Vocational Education and Training);

Краток опис на програмата

Програмата Executive Certification in Risk Management & Credit Analyst (International program for Certified Risk Manager & Credit Analyst) ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на управување со најзначајните категории на ризици со кои финансиските институции се соочуваат во нивното работење (кредитниот, пазарниот, ликвидносниот, каматниот и оперативниот ризик). Секако програмата ќе ги опфати како непомалку важни и останатите ризици како правниот, репутацискиот, стратегискиот и ризикот од профитабилност). Посебно внимание ќе се посвети и на т.н. интегрирано управување со ризиците (ERM).

Програмата претставува интегриран пристап на спојување на теорија, практични вештини и меѓународна пракса во насока на унапредување на компетенциите на учесниците во постапката на изработка на кредитна анализа и интерпретирање на резултатите. Имено, како позначајни теми на програмата се: практиките, постапки и техники во банките поврзани со кредитниот процес; меѓународната регулатива; управувањето со ризиците и анализа на окружувањето, посебно макроекономското. Најзначајниот фокус е насочен кон финансиската анализа на компаниите, поради нејзината клучна улога при донесувањето на одлука за кредит и при мониторирање на клиентот.

Напомена: наставата во ниво 3, (CAS 3) се изведува од врвни предавачи од реномираната компанија **MOODY'S ANALYTICS** од САД, во е-училниците преку **online** настава во живо (ZOOM.US)

Вкупен број на часови: **90**
 Настава: **ONLINE платформа за настава во живо на ZOOM.US**
 Динамика на обуката:
Level 1 & 2: два пати неделно (вторник и четврток од 17:00 до 19:00 ч.)
Level 3: истакнати професори преку online платформа.

Содржина на програмата

Executive Certification in Risk Management & Credit Analyst, Level 1

Распоред на наставна програма

	Предавање	број на часови
1	Банкарскиот сектор, ризици, карактеристики Еволуција на регулативата за управување со ризици и преглед на Базел и Базелските стандарди	3
2	Рамка на управување со ризици и видови ризици	1,5
3	Управување со ризици и параметри на ризичност	3
4	Кредитна политика и кредитен ризик	3
5	Улога на кредитната анализа, кредитниот аналитичар и кредитната функција	2
6	Основи на пазарните ризици (валутен, ликвидносен и каматен ризик)	3
7	Останати нефинансиски ризици (оперативен, репутациски, стратегиски, профитабилност и капитал)	3
8	Биланс на состојба	1,5
9	Биланс на успех	1,5
10	Анализа на парични текови	3
11	Техники на анализа на финансиските извештаи	3
12	Квалитативни фактори како дел од кредитната анализа	1,5
	Менторинг и вежби	5
ЗАВРШНО ТЕСТИРАЊЕ		
Вкупно часови: ✓		29

Executive Certification in Risk Management & Credit Analyst, Level 2

Распоред на наставна програма

	Предавање	број на часови
1	Анализа на економска состојба и регулативи	2
2	Кредитен ризик – оперативно управување и мерење	3
3	Оценка на потреба и структура на кредитирање	3
4	Кредитирање на микро и мали фирми	3
5	Кредитирање според индустрии	3
6	Проектно финансирање и синдицирани заеми	1,5
7	Оптимизација на кредитното работење	3
8	Проектирање на готовински текови	1,5
9	Управување со колатералот како инструмент за намалување на кредитниот ризик	1,5
10	Анализа на кредитоспособност и разлика помеѓу трансакциски ризик и ризик на клиентот (бонитет)	1,5
11	Scoring системите како алатка за управување со кредитниот ризик во банките	1,5
12	Мониторирање на кредитите и ранопредупредувачки индикатори за можност од ненаплата на кредитот	1,5
13	Напредна сметководствена анализа за финансисти	3
14	Категоризација на кредитите и методи за пресметка на кредитни загуби (со посебен осврт на ИФРС 9)	3
	Менторинг и вежби	5
Вкупно часови		32

Executive Certification in Risk Management & Credit Analyst, Level 3

Распоред на наставна програма

	Структурна содржина	број на часови
1	Пазарни ризици (валутен и каматен ризик во портфолиото на банкарските активности)	4
2	Ликвидносен ризик и методи на Базел 3	4
3	Оперативен ризик и Останати некредитни ризици и ризик на екстернализација	3
4	ИСААР – општа рамка, компоненти. Интегрирање и имплементација на интерно утврдување на адекватноста на капиталот	4
5	Стрес-тест анализите како алатка во процесот на управување со ризици	4
6	Проблематични пласмани и наплата на проблематични пласмани Третман на нефункционални и реструктурирани побарувања	2
7	Кредитен ризик – Стратешко управување	3
8	Поврзаност на ризиците и финансиските кризи	3
9	Кредитна функција и управувањето со ризици во услови на дигитализација	3
	Работа на случај - кредитен предлог	5
	Вкупно часови	30

Порфолио на предавачи

Р.бр	Име и презиме	Институција	Област на специјалност
1	World Expert according Mr. John J. Pappas (Senior Director Moody's Analytics)	Moody's Analytics USA / Canada	Risk Management
2	World Expert according Mr. John J. Pappas (Senior Director Moody's Analytics)	Moody's Analytics USA / Canada	Risk Management
3	Проф. д-р Иван Шверко	Head Of Risk Management at PBZ Invest - Zagreb и Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ – Скопје	Risk Management
4	Владимир Давчев	Заменик-раководител на оддел за ризици во НЛБ АД Скопје	Risk Management
5	д-р Елена Пернарџиева	Раководител на оддел за ризици во Еуростандард Банка АД Скопје	ИКТ и ризик
6	м-р Стефан Николиќ	Раководител на оддел за ризици Стопанска банка АД Скопје	Упрвување со ризици
7	Дејан Стаматов	Експерт за ризии во С.Р. Германија	Упрвување со ризици
8	м-р Александра Мирчовска	Раководител на сектор за кредитна анализа и администрација на големи, средни и мали претпријатија во НЛБ банка АД Скопје	Кредитен аналитичар
9	м-р Златко Нестороски	Раководител на служба за големи претпријатија во НЛБ банка АД Скопје	Кредитен аналитичар
10	д-р Марија Сребренова Трендова	Раководител на одделение за процена и мислење на кредитен ризик во Комерцијална банка АД Скопје	Кредитен аналитичар
11	Михаела Атанасова Стоичовска	Заменик-директор на сектор за	Сектор за кредитни

изготување на кредитни предлози во предлози
Стопанска банка АД Скопје

АБИТ портфолио на VIP гости - предавачи на online панел дискусији:

д-р Маја С. Штеријева	Член на УО на Комерцијална банка АД Скопје и претседател на МБА	Управување со ризици
м-р Тони Стојановски	Член на УО во Стопанска банка АД Скопје	Risk Management
проф. д-р Евица Делова Јолевска	Директор на дирекција за внатрешна супервизија во НБРСМ	Сектор супервизија
д-р Фросина Целеска	Заменик директор во дирекција за финасиска стабилност и банкарска регулатива во НБРСМ	Базел стандарди
д-р Илија Андовски	Дирекција за внатрешна супервизија во НБРСМ	Управување со ризици
Богоја Китанчев	Раководител на оддел за ризици во НЛБ АД Скопје	Risk Management
Лидија С. Даневска	Сениор аналитичар во НБРСМ	Risk Management
Весна Ненчева	Директор на сектор за управување со ризици во Стопанска банка АД Скопје	Risk Management
Мирко Аврамовски	Директор на сектор за наплата во Стопанска банка АД Скопје	Risk Management
Игор Бислимовски	Одговорен за сигурност на ИТ системот во Комерцијална банка АД Скопје	Risk Management
д-р Никола Џамбазовски	Директор на дирекција за управување со проблематични кредити во Комерцијална банка АД Скопје	Risk Management
Илија Мирчевски	Главен координатор за кредитирање во сектор за кредитирање на стопатво во Комерцијална банка АД Скопје	Кредитен аналитичар
Горан Василевски	Раководител на служба за кредитна анализа и администрација на мали и микро претпријатија во НЛБ банка АД Скопје	Кредитен аналитичар
Љупчо Милошески	Диретор на сектор за правни работи и управување со кабинет на УО во Стопанска банка АД Битола	Директор на правна дирекција и УО
м-р Донка Марковска	Директор на сектор за финансико управување во НЛБ Банка АД Скопје	Division Manager (Financial Management Division)